

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вилични оптуратори и епитези			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за мобилна протетика Стручна специјализација за фиксна протетика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Драгољуб Велески			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се осознаат видовите на трауми,аномалии и малигни заболувања во лицевовиличната регија,и нивен протетски третман со помош на вилични оптуратори и епитези.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава: -Трауми во лицевовиличната регија и потреба од хирурско протетичката терапија -Вилично лицеви аномалии и нивно хируршко протетичко лекување -Туморозни вилично лицеви лезии, постхируршки протетички третмани -Трауматски повреди, потреба на посттрауматски протетички третмани -Вилично лицеви расцепи и примена на оптуратор протетички третмани -Вилични и оклузални аномалии, потрби и видови на комплексни ортодонтоско протетички третмани -Лицево вилични расцепи и примена на оптуратор протетички третмани како допринос на комплексната тимска терапија на расцепите -Видови на ресекциони протези, проблеми на ретенцијата, времето на постхируршкиот протетичкиот третман, клинички и лабораторски процедури -Максиларни ресекциони протези -Мандибуларни ресекциони протези -Медицинските, естетските, функционалните и клиничко лабораториските процедури кај епитезите				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4ЕКТСx30часа=120часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+10+50=120часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30часови	

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови
		16.3.	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
	17.1.	Тестови		40 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д.Велевски	Авторизирани предавања	УГД-Стоматологија	2013
		2.				
	Дополнителна литература					
	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.						